

# THE ALL - NEW MAZDA2



Гаранција 3 години или 100 000 км



## ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Мотор	SKYACTIV-G БЕНЗИН				SKYACTIV-D ДИЗЕЛ
	1.5i / 75	1.5i / 90	1.5i / 90	1.5i / 115 i-Loop	1.5 / 105
Зафатнина/моќност к.с	1 496	1 496	1 496	1 496	1499
Зафатнина(смЗ)	16	16	16	16	16
Број на вентили	75	90	90	115	105
Максимална моќност (кС)	135/3.800	148/4.000	148/4.000	148/4.000	220/1.400-3.200
Компресија	12	14	14	14	14,8
Менувач	Skyactiv-MT	Skyactiv-MT	Skyactiv Drive - AT	Skyactiv-MT	Skyactiv-MT
Вид на менувач	5-степен мануелен	5-степен мануелен	6-степен автоматски	6-степен мануелен	6-степен мануелен
Перформанси и потрошувачка на гориво					
Забрзување (0-100км/ч во секунда)	12,1	9,4	12	8,7	10,1
Максимална брзина (км/ч)	171	183	177	200	178
Потрошувачка на гориво (л/100км)	4,7	4,5	4,8	4,9	3,4
Во град	6,1	5,9	6,1	6,4	3,8
На отворено	3,9	3,7	4,1	4,1	3,2
CO <sub>2</sub> емисии (гр/км)	110	105	112	115	89
ЕЦ норма на емисија	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6	EURO6
Големина на резервоарот	44	44	44	44	44
Димензии и тежина					
Габаритни димензии (мм)	Должина-4060;		Широчина- 1983 (1695 со собрани ретровизори);		Височина-1495
Клиренс (мм)	143	143	143	143	143
Меѓуоскино растојание (мм)	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570
Тежина (кг)	970	975	1 000	980	1 040
Товар (кг)	530	530	535	530	535
Големина на багажникот (л)	280 под ролетната;		887 со спуштени задни седишта		

ЦЕНОВНИКОТ Е СО ВАЖНОСТ ОД 1 ОКТОМВРИ 2015 Г.(ЕУР СО ДДВ)

**ЦЕНИ**

НИВО НА ОПРЕМЕНОСТ	SKYACTIV-G БЕНЗИН				SKYACTIV-D ДИЗЕЛ
	1.5i / 75	1.5i / 90	1.5i / 90	1.5i / 115	1.5D / 105
	5 MT	5 MT	6 AT	6 MT	6 MT
	i-Stop	i-Stop	i-Stop	i-Stop / i-ELOOP	i-Stop
MOTION	11.980				
EMOTION	12.980				
CHALLENGE	13.980	14.480			
REVOLUTION	14.980	15.480	16.980		17.480
PASSION RED		15.980			
EVOLUTION		16.480			
ULTIMATE				18.980	19.480
ОПЦИИ СО ДОПЛАТА	Металик боја- 500	Навигациски систем- 840	Аларм- 350	Патосници- 100	

Навигацискиот систем Mazda со 7" TFT (touch screen) дисплеј со детална карта на Европа, Google search, Weather forecast, HD Traffic преку GPRS мрежата во цела Европа и предупредувања за сигурност-опција од ниво Revolution.



## MOTION

### СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

- **SKYACTIV BODY** лесна и цврста метална структура со висока издржливост од 1800 МПа и револуционерен метод на поврзување и заварување на каросеријата
- **ABS / EBD / EBA** антиблокирачки систем за кочење со уред за распределување на силата на кочење и уред за кочење во случај на нужда
- **DSC / TCS** Системи за контрола на патеката на движење, пролизувањето и стабилноста
- 8 воздушни перничкиња – предни, странични и завеси за сите места
- **ЗРPSB** - Автоматски сигурносни ремени во три точки на сите места за седење, предните со затегачи и ограничувачи на силата на затегнување
- **ISOFIX** - Систем за поставување на детско седиште на задните надворешни места за седење
- **Active headrest** - активни предни потпирачи за глава со заштита против камшичен удар
- **TPMS** - система за следење на притисокот во гумите
- Електричен засилувач на воланот
- Имобилизатор вграден во клучот

### НАДВОРЕШНОСТ

- Халогенски основни фарови и дневни халогенски светла
- Странични рачки на вратите во боја на каросеријата
- Странични ретровизори електрично прилагодливи
- Странични ретровизори во боја на каросеријата
- 15\*Челични тркала Mazda со гуми 185/65/15

### ВНАТРЕШНОСТ

- Предни и задни стакла со електрично управување
- Висинска и длабинска регулација на управувачот со копчиња за управување на аудиосистемот
- Регулација на возачкото седиште по височина
- Склоплива задна клупа
- Осветлување во кабината

### УДОБНОСТ И КОМФОР

- **Start/Stop** систем за стартување и гасење на моторот со копче на конзолата
- **i-Stop** систем за гасење и рестартирање на моторот при запирање или задржување на кочницата
- **MID ( Mazda Info Display)** - борд компјутер, обртомер, индикатор за гориво, температура на моторот и системи за безбедност
- Аудио систем Mazda со радио **AM/FM/CD MP3/USB** и AUX влез, 4 звучници со команди на управувачот
- Централно заклучување со далечинска контрола на клучот
- Штитници за сонце на предните седишта
- 12V приклучок
- Ролетна над багажниот простор

## EMOTION

### ВО ДОПОЛНУВАЊЕ НА MOTION

- Клима уред со систем за прочистување на воздухот и филтер за полен

## CHALLENGE

### ВО ДОПОЛНУВАЊЕ НА EMOTION

- Греење на ретровизорите
- Кожен пакет- волан, менувач и рачна
- Склоплива задна деллива клупа 60:40
- **Cruise control** - систем за одржување на константно зададена брзина со команди на управувачот
- **Speed Limiter** -ограничувач на брзината, претходно зададена од возачот
- **Bluetooth®** систем со управување од воланот

## REVOLUTION

### ВО ДОПОЛНУВАЊЕ НА CHALLENGE

- 15\* алуминиумски бандажи и гуми 185/65/15
- Високотонирани задни стакла (70%) со UV заштита
- Халогени фарови за магла
- **CD плеер**
- **7" TFT touch screen** мултимедијален дисплеј во боја со висока резолуција
- **HMI (Human Machine Interface)** – интерактивен доистик за управување на системот, поставен до менувачот
- Дополнителен **USB** влез
- Аудио систем Mazda со 6 звучници
- **LDWS** – Систем кој го следи отклонувањето од лентата на движење со звучен сигнал, вибрација и вршење на корекција на управувачот
- Седишта и ентериер во "Антрацит" боја
- Централна конзола и табло со декорации во боја на пијано лак
- Навигациски систем (опција)

## PASSION RED

### ДИЗАЈН

- Седишта во "Кармин" црвена боја
- Централна конзола и табло со декорации во боја на лак "Страсно црвено" и "Слонова коска"
- Автоматско вклучување на фаровите-сензор за осветлување
- Автоматско вклучување на бришачите-сензор за дожд
- Греење на предните седишта-3 степенско со електронско управување
- Заден парктроник со 4 сензори

## EVOLUTION

### ВО ДОПОЛНУВАЊЕ НА REVOLUTION

- **Devil's LOOK**- мултисегментни **LED** дневни светла
- **Devil's LOOK**- мултисегментни **LED** основни кратки и долги светла

## ULTIMATE

### ВО ДОПОЛНУВАЊЕ НА ULTIMATE


- Кожен ентериер во боја на "Бурбонска ванила"
- Централна конзола, табло и врати со кожа и декорации во боја на "Бурбонска ванила"
- Спортски украсен издув
- Предна решетка во комбинација со карбонски изглед и пијано лак и декоративна лајсна во боја на каросеријата
- Електрично склопливи ретровизори
- Климатроник-автоматски двозонски
- **Head Up Display** - визуелна информација за:
  - \*Навигација
  - \*Cruise Control
  - \*Систем за сигурност
  - \*Брзина на движење
- **SCBS (Smart City Break Support)** - систем што спречува судар кога се вози во градски услови и брзина од 4 до 30 км/ч
- **HBC (High Beam Control)** - систем за автоматско управување на долгите светла во зависност од сообраќајот
- **RVM (Rear View Monitor)** - радарски систем за следење на возила што доаѓаат во мртвата точка на возилото со предупредувачки звучен и предупредувачки сигнал
- **RCTA (Rear Cross Traffic Alert)** - препознавање за пречки/препреки со сигнализација во ретровизорите, вклучувајќи велосипеди и пешаци кога возите наназад
- **Smart Key** - безконтактно отклучување на вратите, заклучување и задвижување на моторот без клуч
- **16" Mazda** двојној дизајнерски бандажи-црн лак со полиран алуминиум
- Гуми 185/60/16




# i-ACTIVSENSE

ФИЛОЗОФИЈАТА ЗА ПРОАКТИВНА ЗАШТИТА НА MAZDA, НАСОЧЕНА КОН ВОЗАЧОТ


Системите кои по потреба се активираат и ја превземаат контролата на возилото, обезбедувајќи му на возачот дополнителни "очи", така што тој да биде информиран за неговото опкружување во секое време со што би се спречиле опасности и евентуални инциденти. Mazda ги нарекува овие дополнителни "очи" i-ACTIVSENSE-цела палета на врвни технологии за активна безбедност, интегрирани во новата Mazda 2.




• RVM радарски систем за следење на возила што доаѓаат во мртвата точка на возилото со предупредувачки звучен и предупредувачки сигнал



• LDWS\* - Систем кој го следи отклонувањето од лентата на движење со звучен сигнал, вибрација и вршење на корекција на управувачот



• RCTA (Rear Cross Traffic Alert)- препознавање за пречки/препреки со сигнализација во ретровизорите, вклучувајќи велосипеди и пешаци кога возите наназад




• HBC\* (High Beam Control) - систем за автоматско управување на долгите светла во зависност од сообраќајот

\* Достапност зависи од нивото на опременост

TOUCH SCREEN  
ДИСПЛЕЈ



**MAZDA CONNECT** интернет Infotainment систем базиран на Cloud платформата на АНА. Системот ви дава достапност до:



**MAZDA CONNECT**

• над 40.000 станици со радио и музика  
• аудио книги

• facebook, twitter и други  
• e-mail, новини, време, сообраќај



facebook



twitter



Интернет радио



Новини



Музика



Аудио книги



Сообраќај



Јадење

Системот работи со симнување на бесплатна апликација АНА App на вашиот pameten телефон, што покрива поголем дел од Европа

## ГАРАНЦИЈА

Секоја Mazda е проектирана и создадена согласно најстрогите норми за технички карактеристики, удобност и сигурност. За Ваш спокој и мир Mazda обезбедува гаранција од 3 години или 100.000км кое ќе настапи прво и 12 години против корозија. Ограничувања на километражатаво текот на првата година нема.

\*За дополнителни информации за условите на гаранцијата Ве молиме да се обратите кон вашиот дилер на Mazda или посетете не на нашата веб страница-www.mazda.mk

## MES – Mazda Europe Service – 24/7 Mazda Road Assistance

MES 24/7 Mazda Road Assistance претставува деноноќна услуга за техничка соработка во рамките на ЕУ вклучувајќи ја и Бугарија и Македонија, за сопствениците на Mazda. Оваа услуга обезбедува возење без проблеми на вашиот автомобил Mazda, независно од условите. 24/7 Mazda Road Assistance важи за автомобили до 10 години, при што претставува техничка помош при сообраќајна незгода (независно кој го има управувано автомобилот), кои го попречуваат продолжувањето на патувањето кои имаат настанато на целата територија која се покрива.

\*За дополнителни информации за условите на гаранцијата Ве молиме да се обратите кон вашиот дилер на Mazda или посетете не на нашата веб страница-www.mazda.mk

Логото на Bluetooth е резервирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на оваа марка од Mazda е со лиценца.

Стар Моторс и Mazda Европа го задржуваат правото да променат било какви детали за техничките спецификации и опремата без претходна најава.

Доколку е возможно целата информација во оваа брошура е точна и вистината до моментот на предавање и печатење. Ве молиме побарајте од вашиот дилер на Mazda подетална информација за техничките карактеристики и опремата за моделот кој сте го одбрале. Боите кои се испечатени во реалност можат да се разликуваат.

Авторски права од 2015 година. Ниту еден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира без претходна писмена согласност од Стар Моторс ДООЕЛ.



**P** Soul Red (41V)



**P** Виолетова металик (44R)



**P** Спортски сина бисерна металик (44J)



**M** Алуминиум сребрена металик (38P)



Арктички бела (A4D)



**M** Кафена -титаниум бисерна металик (42S)



**P** Црна бисерна металик (41W)



**P** Бела бисерна металик (25D)



**P** Темно кристално сина (42M)

**M** Металик

**P** Бисерен металик



Име и телефон на вашиот дилер:



**MAZDA  
EUROPE  
SERVICE**  
24/7 Mazda Europe  
Road Assistance

0800 123 56 WWW.MAZDA.MK